

Врз основа на член 9 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за доделување на стипендии на студенти жители на општина Кочани бр.09-2307/1 од 29.10. 2018 година , Секторот за правни, јавни дејности и општи работи при Општина Кочани изготви Пречистен текст на Правилникот за доделување на стипендии на студенти жители на општина Кочани.

Пречистениот текст на Правилникот за доделување стипендии на студенти жители на општина Кочани ги опфаќа: Правилник за доделување стипендии на студенти жители на општина Кочани бр.09-2252/1 од 15.12.2017 година (Службен гласник на Општина Кочани бр.13/2017); Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за доделување на стипендии на студенти жители на општина Кочани бр.09-276/1 од 24.01.2018 година (Службен гласник на Општина Кочани бр.1/2018) и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за доделување на стипендии на студенти жители на општина Кочани бр.09-2307/1 од 29.10.2018 година.

Бр. 09-2307/2
29.10.2018 година
Кочани

Помошник раководител на
Сектор за правни,
јавни дејности и општи работи
Анна Кралева, сп

ПРАВИЛНИК
за доделување стипендии на студенти жители на општина Кочани
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат условите, критериумите и постапката за доделување на стипендии на студенти од општина Кочани.

I. Општи одредби

Член 2

Општина Кочани доделува најмногу 30 (триесет) стипендии, на годишно ниво, на студенти жители на општина Кочани за следните категории на студенти: најмногу 5 (пет) стипендии за студенти од Ромската етничка заедница, 10 (десет) стипендии за студенти од социјално загрозени семејства, најмногу 5 (пет) стипендии за студенти запишани на факултети за медицински науки, а останатите стипендии за студенти кои постигнале висок успех во студирањето.

Доколку на јавниот конкурс не се пријават студенти од Ромската етничка заедница, студенти запишани на факултети за медицински науки или нивните пријави се оценети како неприфатливи, бројот на стипендии распределен за овие категории на студенти, Градоначалникот може да ги додели овие стипендии на студентите од социјално загрозени семејства пријавени по јавниот конкурс кои ги исполнуваат условите за доделување на стипендија, а според редоследот на рангирање по бодови согласно изготвената ранг-листа.

Стипендиите од ставот 1 на овој член се доделуваат на редовни студенти запишани на студии од прв циклус на јавните високообразовни институции во Република Македонија, согласно објавен конкурс за доделување на стипендии.

Стипендиите од ставот 1 на овој член ги доделува Градоначалникот на Општина Кочани во постапка, начин, услови и критериуми утврдени со овој правилник.

Стипендиите од ставот 1 на овој член се доделуваат според посебни критериуми за секоја категорија на студенти утврдени во овој правилник.

Износот на стипендијата која се доделува на студент, од било која категорија на студенти од ставот 1 на овој член, изнесува 3.000,00 денари месечно.

Стипендиите се доделуваат за 10 (десет) месеци во текот на една студиска година.

Стипендиите се неповратни.

Исплатата на стипендиите се врши почнувајќи од месец Септември, а завршува со месец Јуни за студиската година.

II. Право на стипендија

Член 3

Право на стипендија имаат студентите кои се:

- жители на општина Кочани (од градот Кочани и населените места кои припаѓаат на општина Кочани),
- државјани на Република Македонија,
- редовни студенти запишани на студии од прв циклус на јавните високообразовни институции во Република Македонија ,
- не повторувале година во текот на студирањето,
- не се корисници на стипендија или кредит од други институции или компании,
- студентите кои се заинтересирани за доделување на стипендија, можат да се пријавуваат започнувајќи од втората студиска година.
- студентот кој конкурирал за два или повеќе вида на стипендији од утврдените категории согласно членот 2 на овој правилник и ги исполнил условите за добивање, ќе му се додели стипендија само за една од утврдените категории на студенти според распределба на комисијата за стипендији.

III. Посебни критериуми за доделување на стипендији на студенти по категории утврдени во членот 2 од овој Правилник

III.1. Критериуми за доделување на стипендији на студенти кои постигнале висок успех во студирањето

Член 4

За доделување на стипендији на студенти кои постигнале висок успех во студирањето се утврдуваат следните критериуми:

1. Остварен успех во текот на студирањето - најмалку 8,00 (осум).

По овој основ може да се добијат најмногу 70 бода.

Распределување на утврдените 70 бода по основ на остварен успех во текот на студирањето: кандидатот за стипендија може да добие најмногу 70 бодови, и тоа за:

- Остварен успех од 9,51 до 1070 бода;

- Остварен успех од 9,01 до 9,5065 бода;
- Остварен успех од 8,51 до 9,0060 бода;
- Остварен успех од 8,00 до 8,5055 бода;

Овој критериум е елиминаторен, доколку кандидатот за стипендија нема остварено просечен успех во текот на студирањето од најмалку 8,00 неговата пријава ќе се оцени како неприфатлива и истата нема да биде предмет на понатамошно разгледување и бодување во постапката.

2. Дефицитарност на кадрите што за секоја студиска година ја утврдува со посебна одлука Градоначалникот на Општина Кочани.

По овој основ може да се добијат 5 бода.

3. Материјалните можности на студентот и неговото семејство за кој се земаат месечните примања по член на семејството на студентот во однос на просечно исплатената плата по вработен во РМ за последните 3 (три) месеци.

По овој основ може да се добијат најмногу 20 бода.

При распределување на утврдените 20 бода по основ материјални можности на студентот и неговото семејство се земаат во просек материјалните можности на студентот и неговото семејство, односно вкупниот број на месечните примања (месечните нето плати и годишните приходи по разни основи прикажани во образецот од Управа за јавни приходи – приходи: од вршење на земјоделска дејност, од вршење на стопанска дејност, од вршење на самостојна дејност, од имот и имотни права, од авторски права и права на индустриска сопственост, од дивиденди, од остварени капитални добивки, од добивки од игри на среќа и други приходи) во семејството на студентот поделени по член од семејството поделени на 12 месеци, при што кандидатот може да добие најмногу 20 бода и тоа:

- За приходи од 0 до 2.000 денари по член на семејство20 бода;
- За приходи од 2.001 до 3.000 денари по член на семејство16 бода;
- За приходи од 3.001 до 4.000 денари по член на семејство12 бода;
- За приходи од 4.001 до 5.000 денари по член на семејство10 бода;
- За приходи од 5.001 до 8.000 денари по член на семејство7 бода;
- За приходи од 8.001 до 10.000 денари по член на семејство3 бода;
- За приходи од 10.001 до 12.000 денари по член на семејство2 бода;
- За приходи од 12.001 до 15.000 денари по член на семејство1 бода;
- За приходи над 15.000 денари по член на семејство0 бода.

4. Студент на самохран (починат/разведен) родител, студенти со посебни потреби.

По овој основ може да се добијат 5 бода.

Максималниот број на бодови кои може да ги добие студентот согласно утврдените критериуми од овој член и тоа за остварен успех во текот на студирањето - 70 бода, дефицитарност на студиските кадри – 5 бода,

материјални можности на студентот и неговото семејство- 20 бода и студент на самохран родител -5 бода, изнесува вкупно 100 бода.

За усвоените бодови според утврдените критериуми од овој член комисијата изготвува посебна ранг-листа за оваа категорија на студенти, која ја доставува на градоначалникот на разгледување и одлучување.

При утврдување на ранг листата според добиените бодови за оваа категорија на студенти, при ист број на бодови предност има кандидатот со пониски материјални примања.

При при ист број на бодови за кандидатите со материјални примања, предност има кандидатот кој прв ја поднел пријавата за стипендија во архивата на Општина Кочани.

III.2. Критериуми за доделување на стипендии на студенти од Ромската етничка заедница

Член 4-а

За доделување на стипендии на студенти од Ромската етничка заедница се утврдуваат следните критериуми:

1. Остварен успех во текот на студирањето - најмалку 6,00 (шест).

По овој основ може да се добијат најмногу 60 бода.

Распределување на утврдените 60 бода по основ на остварен успех во текот на студирањето: кандидатот за стипендија може да добие најмногу 60 бодови, и тоа за:

- Остварен успех од 9,01 до 1060 бода;
 - Остварен успех од 8,01 до 9,0055 бода;
 - Остварен успех од 7,01 до 8,0050 бода;
 - Остварен успех од 6,00 до 7,0045 бода;
2. Дефицитарност на кадрите што за секоја студиска година ја утврдува со посебна одлука Градоначалникот на Општина Кочани.
По овој основ може да се добијат 5 бода.
 3. Материјалните можности на студентот и неговото семејство за кој се земаат месечните примања по член на семејството на студентот во однос на просечно исплатената плата по вработен во РМ за последните 3 (три) месеци.
По овој основ може да се добијат најмногу 30 бода.

При распределување на утврдените 30 бода по основ материјални можности на студентот и неговото семејство се земаат во просек материјалните можности на студентот и неговото семејство, односно вкупниот број на месечните примања (месечните нето плати и годишните приходи по разни основи прикажани во образецот од Управа за јавни приходи – приходи: од вршење на земјоделска дејност, од вршење на стопанска дејност, од вршење на самостојна дејност, од имот и имотни права, од авторски права и права на индустриска сопственост, од дивиденди, од остварени капитални добивки, од добивки од игри на среќа и други приходи) во семејството на студентот поделени по член од

семејството поделени на 12 месеци, при што кандидатот може да добие најмногу 30 бода и тоа:

- За приходи од 0 до 2.000 денари по член на семејство30 бода;
- За приходи од 2.001 до 3.000 денари по член на семејство25 бода;
- За приходи од 3.001 до 4.000 денари по член на семејство22 бода;
- За приходи од 4.001 до 5.000 денари по член на семејство20 бода;
- За приходи од 5.001 до 8.000 денари по член на семејство18 бода;
- За приходи над 8.000 денари по член на семејство0 бода;

4. Студент на самохран (починат/разведен) родител, студенти со посебни потреби.

По овој основ може да се добијат 5 бода.

Максималниот број на бодови кои може да ги добие студент од Ромската етничка заедница согласно утврдените критериуми од овој член и тоа за остварен успех во текот на студирањето - 60 бода, дефицитарност на студиските кадри – 5 бода, материјални можности на студентот и неговото семејство- 30 бода и студент на самохран родител -5 бода, изнесува вкупно 100 бода.

За усвоените бодови според утврдените критериуми од овој член комисијата изготвува посебна ранг-листа за оваа категорија на студенти, која ја доставува на градоначалникот на разгледување и одлучување.

При утврдување на ранг листата според добиените бодови, при ист број на бодови предност има кандидатот со пониски материјални примања.

При при ист број на бодови за кандидатите со материјални примања, предност има кандидатот кој прв ја поднел пријавата за стипендија во архивата на Општина Кочани.

Ако составувајќи ја ранг листата за оваа категорија на студенти се констатира дека остануваат недоделени стипендии истите ќе се доделат на студенти од социјално загрозените семејства пријавени по јавниот конкурс кои ги исполнуваат условите за доделување на стипендија, а според редослед на рангирање по бодови согласно изготвена ранг-листа.

III.3. Критериуми за доделување на стипендии на студенти од социјално загрозени семејства

Член 4-б

За доделување на стипендии на студенти од социјално загрозени семејства се утврдуваат следните критериуми:

1. Остварен успех во текот на студирањето - најмалку 7,50.

По овој основ може да се добијат најмногу 40 бода.

Распределување на утврдените 40 бода по основ на остварен успех во текот на студирањето: кандидатот за стипендија може да добие најмногу 40 бодови, и тоа за:

- Остварен успех од 9,01 до 1040 бода;
- Остварен успех од 8,01 до 9,0030 бода;
- Остварен успех од 7,50 до 8,0025 бода;

Овој критериум е елиминаторен, доколку кандидатот за стипендија нема остварено просечен успех во текот на студирањето од најмалку 7,50 неговата пријава ќе се оцени како неприфатлива и истата нема да биде предмет на понатамошно разгледување и бодување во постапката.

2. Дефицитарност на кадрите што за секоја студиска година ја утврдува со посебна одлука Градоначалникот на Општина Кочани.

По овој основ може да се добијат 5 бода.

3. Материјални можности на студентот и неговото семејство за кој се земаат месечните примања по член на семејството на студентот во однос на просечно исплатената плата по вработен во РМ за последните 3 (три) месеци.

По овој основ може да се добијат најмногу 50 бода.

При распределување на утврдените 50 бода по основ материјални можности на студентот и неговото семејство се земаат во просек материјалните можности на студентот и неговото семејство, односно вкупниот број на месечните примања (месечните нето плати и годишните приходи по разни основи прикажани во образецот од Управа за јавни приходи – приходи: од вршење на земјоделска дејност, од вршење на стопанска дејност, од вршење на самостојна дејност, од имот и имотни права, од авторски права и права на индустриска сопственост, од дивиденди, од остварени капитални добивки, од добивки од игри на среќа и други приходи) во семејството на студентот поделени по член од семејството поделени на 12 месеци, при што кандидатот може да добие најмногу 50 бода и тоа:

- За приходи од 0 до 2.000 денари по член на семејство50 бода;
- За приходи од 2.001 до 3.000 денари по член на семејство45 бода;
- За приходи од 3.001 до 4.000 денари по член на семејство40 бода;
- За приходи од 4.001 до 5.000 денари по член на семејство35 бода;
- За приходи од 5.001 до 8.000 денари по член на семејство30 бода;
- За приходи над 8.000 денари по член на семејство0 бода;

4. Студент на самохран (починат/разведен) родител, студенти со посебни потреби.

По овој основ може да се добијат 5 бода.

Максималниот број на бодови кои може да ги добие студент од социјално загрозено семејство согласно утврдените критериуми од овој член и тоа за остварен успех во текот на студирањето - 40 бода, дефицитарност на студиските кадри – 5 бода, материјални можности на студентот и неговото семејство- 50 бода и студент на самохран родител -5 бода, изнесува вкупно 100 бода.

За усвоените бодови според утврдените критериуми од овој член комисијата изготвува посебна ранг-листа за оваа категорија на студенти, која ја доставува на градоначалникот на разгледување и одлучување.

При утврдување на ранг листата според добиените бодови, при ист број на бодови предност има кандидатот со пониски материјални примања.

При при ист број на бодови за кандидатите со материјални примања, предност има кандидатот кој прв ја поднел пријавата за стипендија во архивата на Општина Кочани.

Ако составувајќи ја ранг листата за оваа категорија на студенти се констатира дека остануваат недоделени стипендии истите ќе се доделат на студенти кои постигнале висок успех во учењето пријавени по јавниот конкурс кои ги исполнуваат условите за доделување на стипендија, а според редослед на рангирање по бодови согласно изготвена ранг-листа.

III.4. Критериуми за доделување на стипендии на студенти запишани на факултети за медицински науки

Член 4-в

За доделување на стипендии на студенти запишани на факултети за медицински науки се утврдуваат следните критериуми:

1. Остварен успех во текот на студирањето - најмалку 7,50 .
По овој основ може да се добијат најмногу 60 бода.

Распределување на утврдените 60 бода по основ на остварен успех во текот на студирањето: кандидатот за стипендија може да добие најмногу 60 бодови, и тоа за:

- Остварен успех од 9,01 до 1060 бода;
- Остварен успех од 8,51 до 9,0055 бода;
- Остварен успех од 8,01 до 8,5050 бода;
- Остварен успех од 7,50 до 8,0045 бода;

Овој критериум е елиминаторен, доколку кандидатот за стипендија нема остварено просечен успех во текот на студирањето од најмалку 7,50 неговата пријава ќе се оцени како неприфатлива и истата нема да биде предмет на понатамошно разгледување и бодување во постапката.

2. Дефицитарност на кадрите што за секоја студиска година ја утврдува со посебна одлука Градоначалникот на Општина Кочани.
По овој основ може да се добијат 5 бода.
3. Материјални можности на студентот и неговото семејство за кој се земаат месечните примања по член на семејството на студентот во однос на просечно исплатената плата по вработен во РМ за последните 3 (три) месеци.
По овој основ може да се добијат најмногу 30 бода.

При распределување на утврдените 30 бода по основ материјални можности на студентот и неговото семејство се земаат во просек материјалните можности на студентот и неговото семејство, односно вкупниот број на месечните примања (месечните нето плати и годишните приходи по разни основи прикажани во образецот од Управа за јавни приходи – приходи: од вршење на земјоделска дејност, од вршење на стопанска дејност, од вршење на самостојна дејност, од имот и имотни права, од авторски права и права на индустриска сопственост, од дивиденди, од остварени капитални добивки, од добивки од игри на

среќа и други приходи) во семејството на студентот поделени по член од семејството поделени на 12 месеци, при што кандидатот може да добие најмногу 30 бода и тоа:

- За приходи од 0 до 2.000 денари по член на семејство30 бода;
- За приходи од 2.001 до 3.000 денари по член на семејство26 бода;
- За приходи од 3.001 до 4.000 денари по член на семејство22 бода;
- За приходи од 4.001 до 5.000 денари по член на семејство20 бода;
- За приходи од 5.001 до 8.000 денари по член на семејство17 бода;
- За приходи од 8.001 до 10.000 денари по член на семејство15 бода;
- За приходи од 10.001 до 12.000 денари по член на семејство12 бода;
- За приходи од 12.001 до 15.000 денари по член на семејство10 бода;
- За приходи од 15.001 до 23.000 денари по член на семејство5 бода;
- За приходи над 23.000 денари по член на семејство0 бода.

4. Студент на самохран (починат/разведен) родител, студенти со посебни потреби.

По овој основ може да се добијат 5 бода.

Максималниот број на бодови кои може да ги добие студентот запишан на факултет за медицински науки согласно утврдените критериуми од овој член и тоа за остварен успех во текот на студирањето - 60 бода, дефицитарност на студиските кадри – 5 бода, материјални можности на студентот и неговото семејство- 30 бода и студент на самохран родител -5 бода, изнесува вкупно 100 бода.

За усвоените бодови според утврдените критериуми од овој член комисијата изготвува посебна ранг-листа за оваа категорија на студенти, која ја доставува на градоначалникот на разгледување и одлучување.

При утврдување на ранг листата според добиените бодови, при ист број на бодови предност има кандидатот со пониски материјални примања.

При при ист број на бодови за кандидатите со материјални примања, предност има кандидатот кој прв ја поднел пријавата за стипендија во архивата на Општина Кочани.

Ако составувајќи ја ранг листата за оваа категорија на студенти се констатира дека остануваат недоделени стипендии истите ќе се доделат на студенти од социјално загрозените семејства пријавени по јавниот конкурс кои ги исполнуваат условите за доделување на стипендија, а според редослед на рангирање по бодови согласно изготвена ранг-листа.

Член 5

Приоритет за добивање на стипендија при доделување на стипендиии за сите категории на студенти имаат студентите кои се без родители и студентите кои до полнолетството престојувале во домови за згрижување на деца во Република Македонија.

IV. Постапка за доделување на стипендии

Член 6

Стипендиите се доделуваат врз основа на расписан Конкурс.

Конкурсот го распишува Градоначалникот на општина Кочани.

Конкурсот трае 15 дена.

Конкурсот се објавува на огласната табла на Општина Кочани, во локалните медиуми и на ВЕБ страната на Општина Кочани.

Конкурсот за доделување на стипендии се распишува еднаш во годината со одлука на Градоначалникот.

Член 7

Заинтересираните кандидати за доделување на стипендија согласно условите од распишаниот конкурс ги поднесуваат следните документи:

1. Пријава од студентот согласно распишаниот конкурс,
2. Потврда за редовно запишан зимски семестар за соодветната студиска година,
3. Уверение со број на положени испити во претходните години;
4. Документи за утврдување на материјалната состојба на кандидатот:
 - За вработените членови на семејството да се достават потврди за остварена плата за последниот месец сметано до поднесување на пријавите или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата за оваа година (за родителите-старатели, брат/сестра кои се вработени во државни и јавните установи да се достави потврда за плата заверена од овластен орган, а за родителите-старатели, брат/сестра кои се вработени во приватни фирми да се достави потврда за плата заверена од работодавачот);
 - за пензионираните членови на семејството се доставува документ за висина на пензија – чек;
 - За разведени родители да се достави доказ за разводот и доколку кандидатот прима алиментација истата да се прикаже како месечен приход;
 - За корисници на социјална помош да се доставува последно решение или последен чек;
 - За инвалидитет да се достави наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во физичкиот или психичкиот развој и специфичните потреби издадена од надлежна установа, а согласно Правилникот за оцена на специфичните потреби на лицата со пречки во физичкиот или психичкиот развој;
 - За невработените членови на семејството на студентот Потврда од Агенцијата за вработување дека се невработени или примаат паричен надоместок;
 - За браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно факултетот или друга институција.
 - Уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за претходната година (приходи од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за двајцата родители –

- старатели, брат/сестра на кандидатот поединечно и за самиот кандидат;
5. Изјава на кандидатот дека не е корисник на друга стипендија,
 6. Изјава на кандидатот дека доставените документи се вистинити и податоците одговарат на прикажаната состојба,
 7. Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (родители-старатели, браќа, сестри),
 8. За починат родител – Извод од матичната книга на умрените од Управата за водење на матични книги;
 9. Фотокопија од лична карта на студентот.

Пријавите со документите се доставуваат лично во Едношалтерската канцеларија на Општина Кочани или по пошта на адреса: Општина Кочани ул., „Раде Кратовче“ бр. 1, 2300 Кочани.

Член 8

Доставените пријави по Конкурсот за доделување на стипендији, ги разгледува Комисија која ја формира Градоначалникот на Општина Кочани, од редот на вработените во општинската администрација.

Комисијата е составена од 3 (три) члена и нивни заменици.

Мандатот на членовите на Комисијата трае 4 (четири) години.

Член 9

Комисијата за доделување на стипендији работи во полн состав.

Комисијата за доделување на стипендији некомплетните и не благовремени пријави не ги разгледува.

Комисијата за својата работа води Записник.

Комисијата од пристигнатите пријави утврдува ранг листа и му ја доставува на Градоначалникот на разгледување и одлучување.

Градоначалникот врз основа на доставената ранг листа донесува Одлука за доделување на стипендији на студенти од општината Кочани.

За донесената одлука од Градоначалникот на Општина Кочани со која доделува стипендији на студенти од општината Кочани писмено се известуваат сите кандидати кои имаат поднесено пријава за доделување на стипендија.

Против одлуката на Градоначалникот може да се поднесе приговор во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на одлуката.

Приговорот се поднесува до Градоначалникот на Општина Кочани, а го разгледува посебна комисија формирана од Градоначалникот од редот на администрацијата во состав од 3 члена со мандат од 4 години.

По поднесениот приговор Градоначалникот донесува Решение со кое го прифаќа или го одбива поднесениот приговор.

Решението на Градоначалникот е конечно.

Член 10

Градоначалникот на Општина Кочани ќе склучи посебен договор со студентот на кој му е доделена стипендија со кој ќе бидат подетално уредени начинот и условите за користење на стипендијата.

Член 11

Договорот за користење на стипендија склучен помеѓу Градоначалникот на Општина Кочани и студентот на кој му е доделена стипендија согласно донесената Одлука за доделување на стипендии од Градоначалникот на Општина Кочани, ќе биде раскинат по вина на студентот во следните случаи:

- студентот дал лажни податоци поврзани со остварувањето на правото на стипендија,
- студентот недолично се однесува во средината (направи казниво дело, учествува во тепачка, пијанчење и слично).

Во случај на раскинување на договорот за користење на стипендија по вина на студентот согласно ставот 1 од овој член студентот е должен во целост да ги врати исплатените средства по основ на стипендија на сметката на општината.

Во случај на раскинување на договорот за користење на стипендија по вина на студентот во согласност со ставот 1 од овој член студентот нема право правото да аплицира по распишаниот конкурс за доделување на стипендија во рок од 3 години.

Договорот за користење на стипендија склучен помеѓу Градоначалникот на Општина Кочани и студентот на кој му е доделена стипендија со Одлука за доделување на стипендии донесена од Градоначалникот на Општина Кочани ќе биде раскинат со спогодба склучена помеѓу Градоначалникот или студентот или со еднострана писмена изјава од Градоначалникот или од студентот, во случај кога студентот добил стипендија од друга институција (Министерство за образование и наука) согласно јавно објавени резултати од спроведениот конкурс за доделување на стипендии или според други приложени докази.

При раскинување на договорот за користење на стипендија склучен помеѓу Градоначалникот на Општина Кочани и студентот согласно условите од ставот 4 на овој Правилник, студентот има обврска да ги врати сите стипендии кои му биле исплатени од Општината со уплата на истите на сметка на Општина Кочани.

Во случај на раскинување на договорот за користење на стипендија склучен помеѓу Градоначалникот на Општина Кочани и студентот по било кој основ, доколку од распишаните вкупно 30 стипендии согласно објавениот јавен конкурс останале недоделени стипендии, Градоначалникот на Општина Кочани може да одлучи и да донесе посебна одлука со која овие стипендии ќе ги додели на студентите чиј пријави се оценети како прифатливи пријави по објавениот јавен конкурс за доделување на стипендии и се содржани во ранг-листата по бодови изгответи од комисијата, а доделувањето на овие стипендии ќе го врши по редослед на усвоените бодови содржани во ранг-листата на бодови.

Член 12

Студентите на кои им е доделена стипендија од Општина Кочани имаат можност на нивно барање непосредно да се запознаат со вршењето на работите кои спаѓаат во надлежност на Општината преку пројавување на интерес за доброволно практиканство во административната зграда на Општина Кочани во траење од 15 дена за време на летниот распуст т.е. во месеците Јули и Август, доколку оценат дека ова практиканство може да им помогне во нивните студии преку стекнување на знаење и практично искуство.

Член 13

Правилникот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

